



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Сабота, 9 јули 1983

Скопје

Број 21

Год. XXXIX

Претплатата за 1983 година изнесува 1.200 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

319.

Врз основа на член 334, став 1, алинеја 10 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 јуни 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Стручните служби на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Служби на Собранието) вршат стручни и други работи за потребите на Собранието и соборите на Собранието и нивните работни и други тела и на делегатите во соборите на Собранието.

Службите на Собранието вршат стручни и други работи и за потребите на делегациите на основните самоуправни организации и заедници, како и на собранијата на републичките самоуправни интересни заедници, во остварувањето на правата и должностите во вршењето на нивните функции во Собранието утврдени со Деловникот на Собранието на СРМ и со деловниците на соборите.

Службите на Собранието вршат стручни и други работи и за потребите на Републичката изборна комисија, Советот за научно и техничко творештво и Клубот на делегатите, како и одделни работи за потребите на членовите на Советот на Федерацијата од Социјалистичка Република Македонија и за Советот на Републиката.

Член 2

Организацијата на Службите на Собранието се утврдува во согласност со функциите на Собранието, неговите собори и на нивните работни тела како и со правата и должностите на делегатите во вршењето на нивната функција во Собранието.

Член 3

Службите на Собранието вршат аналитички работи, законодавно-правни работи, работи на информирањето, документалистички работи, работи на преведувањето, стручно-технички работи, административни и други општи работи со кои се обезбедуваат стручни и други потребни услови за остварување на функциите на Собранието, неговите собори и нивните работни тела и правата и должностите на делегатите во вршењето на нивните функции во Собранието.

Службите на Собранието што вршат аналитички работи, законодавно-правни и други стручни работи обезбедуваат стручна помош на делегатите во вршењето на нивната функција во Собранието и учествуваат во подготовката или подготвуваат материјали и акти кога тоа е определено со програмите и плановите за работа или со заклучок на собор или на работно тело.

Службите на Собранието што вршат работи на информирање, документалистички работи, работи на преведување, стручно-технички работи, административни и други помошни и на нив слични работи, со вршењето на тие работи обезбедуваат услови за информирање за работата на Собранието, користење на архивска и друга документациона граѓа со која располага Собранието, како и други општи услови за остварување на функциите на Собранието, неговите собори и нивните работни тела, како и на правата и должностите на делегатите во вршењето на нивните функции во Собранието.

Член 4

Службите на Собранието се должни работите од својот делокруг да ги вршат навремено, ефикасно и квалитетно, во согласност со програмите и плановите за работа и заклучоците на соборите и работните тела на Собранието и на соборите.

Член 5

Службите на Собранието функционираат единствено.

Единствено функционирање на Службите на Собранието се обезбедува со нивната меѓусебна соработка и со усогласување на нивната работа.

За единствено функционирање на Службите на Собранието се грижи секретарот на Собранието.

Член 6

Во извршувањето на работите од својот делокруг Службите на Собранието соработуваат со службите на други државни органи и на општествено-политички организации во Републиката, како и со Стручните служби на Собранието на СФРЈ и на собранијата на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини.

Член 7

Средства за работа на Службите на Собранието, вклучително и средствата што претставуваат доход на работната заедница на Службите на Собранието, се обезбедуваат во републичкиот буџет врз основа на програмата за работа на Службите на Собранието.

Член 8

Средствата што претставуваат доход на работната заедница на Службите на Собранието ги распоредува работната заедница на средства за лични доходи и на средства за заедничка потрошувачка.

Распоредувањето на средствата во смисла од став 1 на овој член се врши со финансиски план, а конечна пресметка со завршна сметка.

Член 9

Личните доходи на работниците во работната заедница на Службите на Собранието се утврдуваат во согласност со начелото на распределбата според трудот и резултатите на трудот и основите и мерилата утврдени со самоуправниот општ акт за распределба на лични доходи, во согласност со општествениот договор и самоуправната согласба, ако со закон, оваа одлука или друг пропис не е поинаку определено.

Член 10

Работниците во работната заедница на Службите на Собранието ги уредуваат и остваруваат своите права, обврски и одговорности од работниот однос и другите свои самоуправни права, обврски и одговорности согласно со одредбите на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата и на Законот за државната управа, врз основа на оваа одлука и самоуправните општи акти на работната заедница.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА СЛУЖБИТЕ НА СОБРАНИЕТО

Видови, положба и меѓусебни односи

Член 11

Работите и задачите на Службите на Собранието ги вршат:

1. Служба на Соборот на здружениот труд;
 2. Служба на Соборот на општините;
 3. Служба на Општествено-политичкиот собор;
 4. Кабинет на претседателот на Собранието;
 5. Биро на секретарот на Собранието;
 6. Служба за информирање;
 7. Служба за документација и библиотека;
 8. Служба за соработка со Собранието на СФРЈ;
 9. Служба за финансиско-материјално работење, и
 10. Служба за општи работи.
- Работите и задачите за потребите на работните и другите тела на Собранието ги вршат одделни стручни работници.

Член 12

Службите на Собранието од член 11 на оваа одлука се самостојни во вршењето на работите од својот делокруг и одговараат за нивното навремено, ефикасно и квалитетно извршување.

Член 13

Службите на Собранието меѓусебно соработуваат на начин со кој се обезбедува вршењето на работите во согласност со функциите на Собранието, неговите собори и нивните работни тела и со правата и должностите на делегатите во вршењето на нивните функции во Собранието.

Во вршењето на работите од својот делокруг, Службите на Собранието ја усогласуваат својата работа и меѓусебно се известуваат, заеднички организираат вршење на работите за кои е неопходна нивната соработка и на друг начин обезбедуваат единствено функционирање на Службите на Собранието.

Делокруг на Службите на Собранието

Член 14

Службата на Соборот врши стручни и други работи за потребите на соборот, неговите работни тела и делегатите во соборот, и тоа: подготвува материјали што треба да послужат како основа за изготвување на програмите и плановите за работа на соборот, односно на неговите работни тела и работни текстови на програмите и плановите, како и стручни материјали за нивното изготвување; дава стручни мислења по предлозите за донесување, нацртите и предлозите на актите и по други материјали доставени до соборот, односно до неговото работно тело за разгледување на седниците на соборот, односно работното тело; учествува во подготовките или подготвува предлози за донесување, нацрти и предлози на закони, други прописи и општи акти што ги донесува соборот, кога тоа е определено со програмата за работа на соборот, односно со заклучокот на соборот, односно негово работно тело; учествува во подготовките

или подготвува стручни материјали за разгледување во соборот, односно во работното тело кога тоа е определено со програмата за работа на соборот или со заклучок на соборот, односно на неговото работно тело; укажува стручна помош на делегатите во соборот во подготвувањето на нивните предлози и иницијативи; учествува во подготовките на заклучоците на соборот и заклучоците на неговите работни тела, го следи нивното извршување и за тоа го известува претседателот на соборот, односно претседателот на работното тело; подготвува текстови на записниците од седниците на соборот и неговите работни тела, извештаите на работните тела на соборот за прашањата што се разгледувани на седниците на соборот и неговите работни тела; врши стручни, организациони и административни работи во врска со организирањето, подготовките и свикнувањето на седниците на соборот и неговите работни тела, и во врска со доставувањето на актите и материјалите до делегатите во соборот, како и врши и други работи што ќе ги ги довери соборот, односно претседателот на соборот.

Член 15

Со службата на соборот раководи секретарот на соборот.

Секретарот на соборот го именува и разрешува соборот.

Секретарот на соборот му помага на претседателот на соборот во — подготвувањето на седниците на соборот, го организира и обезбедува вршењето на стручните и административно-техничките работи за потребите на соборот и неговите работни тела и врши други работи што ќе му ги довери соборот или претседателот на соборот.

За работата на службата на соборот и за својата работа секретарот на соборот му одговара на соборот.

Секретарот на соборот постапува според упатствата на претседателот на соборот во извршувањето на задачите и работите за потребите на соборот и неговите работни тела, а во поглед на организирањето на работите и функционирањето на службата на соборот постапува и според упатствата на секретарот на Собранието.

Член 16

Работите за потребите на соборот и работните тела на соборот ги вршат стручните работници и работници на административно-техничките работи кои за својата работа одговараат на секретарот на соборот.

Стручните работи за потребите на работните тела на соборот ги вршат секретарите на работните тела, кои за својата работа му одговараат и на работното тело на соборот.

Секретарот на работното тело на соборот, во зависност од обемот и видот на работите, може да врши работи и за потребите на две или повеќе работни тела на соборот.

Определени стручни работи за потребите на соборот ги вршат советниците на соборот.

Член 17

Стручните работи за потребите на работното или друго тело на Собранието во смисла на член 11 став 2 од оваа одлука ги врши секретарот. Секретарот може да врши работи и за потребите на две работни или други тела на Собранието.

Во одделни работни тела на Собранието стручни работи можат да вршат и други стручни работници.

Секретарот на работното или друго тело на Собранието за својата работа и за работата на другите стручни работници во нив му одговара на телото и на секретарот на Собранието.

Член 18

Кабинетот на претседателот на Собранието врши работи за потребите на претседателот на Собранието и на потпретседателите на Собранието во вршењето на нивната функција.

Стручните и други работи во Кабинетот на претседателот на Собранието ги вршат стручните работници.

Со кабинетот на претседателот на Собранието раководи шефот на Кабинетот, кој за својата работа и за работата на Кабинетот одговара на претседателот на Собранието.

Шефот на Кабинетот работи според упатствата на претседателот на Собранието, а во поглед на организирањето и функционирањето на Кабинетот, работи и според упатствата на секретарот на Собранието.

Член 19

Бирото на секретарот на Собранието ги врши стручните, правно-организационите и другите работи за потребите на Собранието и на секретарот на Собранието што произлегуваат од вршењето на неговата функција и тоа: подготвува материјали што треба да послужат како основа за изготвување на основната програма за работа на Собранието; учествува во подготвувањето или подготвува материјали и обезбедува други услови за одржување заеднички седници на сите собори на Собранието и на седници на Претседателството на Собранието; подготвува текстови на записници од заеднички седници на сите собори на Собранието; врши работи што се однесуваат на прием и доставување на нацрти и предлози на закони и други општи акти и материјали што, според Деловникот на Собранието, претседателот на Собранието ги доставува на соборите и на другите учесници во постапката за нивното донесување, објавување на законите и другите општи акти на Собранието и организацијата и методот на работата на Службите на Собранието.

Бирото на секретарот на Собранието ги врши стручните работи во врска со обезбедување на одбранбените подготовки на Собранието во мирновременски услови и во услови на непосредна воена опасност и војна, како и во врска со организираното дејствување за попречување и елиминирање на евентуални кризни ситуации.

Член 20

Работите во Бирото на секретарот на Собранието ги вршат стручни и административно-технички работници.

Со работата на Бирото на секретарот на Собранието раководи секретарот на Собранието.

Член 21

Службата за информирање ги врши стручните и другите работи за потребите на Собранието, неговите собори и нивните работни тела и на делегатите во вршењето на нивните функции во Собранието и тоа:

— стручните работи во врска со информирањето на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации за прашања што ќе се претресуваат на седниците на Собранието, соборите и нивните работни тела, преку подготвување, уредување и издавање на собраниски гласила и публикации;

— стручните работи во врска со информирањето на јавноста преку средствата за јавното информирање за работата на Собранието, соборите и нивните работни тела;

— обезбедува и организира соработка со претставниците на печатот и другите средства за јавно информирање, во остварувањето на нивните права

и должности во Собранието, во врска со известувањето на јавноста за работата на Собранието;

— соработува со организациите од областа на информирањето, со соодветните центри во општините, во организациите на здружениот труд и во месните заедници што работат за информирањето на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации;

— за извршувањето на работите од својот делокруг Службата соработува и со соодветните служби на Собранието на СФРЈ и на собранијата на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини и општините, како и со стручни, научни и други организации;

— стручните работи за потребите на Комисијата за информирање на Собранието на СРМ.

Со Службата за информирање раководи секретарот на Службата, кој за својата работа и за работата на Службата му одговара на секретарот на Собранието.

Член 22

Службата за документација и библиотека врши работи што се однесуваат на: прибирање, средување, обработување, чување, давање на користење и размена на информациона и документациона податоци и материјали, обработка и презентирање на информациите и податоците што содржат документациони материјали со цел за нивно користење, средување на материјали од седниците на соборите на Собранието; работите во врска со чувањето на оригиналите на законите и другите акти, како и на документациониот фонд, неговото користење и микрофилмување.

Службата изготвува, по потреба, фактографии по одделни теми и прашања, библиографии и води картотеки — предметна по вид на документи, авторска и именска.

За извршување на работите Службата за документација и библиотека соработува со соодветните служби во органите на Федерацијата, социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини и општините, како и со стручни, научни и други организации.

Со Службата за документација и библиотека раководи секретарот на Службата, кој за својата работа и за работата на Службата одговара на секретарот на Собранието.

Член 23

Службата за соработка со Собранието на СФРЈ врши особено:

— работи за потребите на делегацијата на Собранието на СРМ во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ и на одделни членови на делегацијата што се однесуваат на вршењето на нивната функција;

— определени работи во врска со опслужувањето на делегатите во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ согласно со одредбите на Деловникот на Собранието;

— определени работи за потребите на членовите на Советот на Федерацијата;

— определени работи што се однесуваат на соработката на Собранието со собранијата на другите социјалистички републики и на автономните покраини.

Со Службата раководи секретарот на Службата, кој за својата работа и за работата на Службата одговара на секретарот на Собранието.

Член 24

Службата за финансиско-материјално работење:

— го следи извршувањето на финансиските планови на Собранието и на Службите на Собра-

нието, на Претседателството на СРМ и на неговата Служба и на Советот на Републиката;

— преку стручно-аналитичко согледување предлага преземање мерки за унапредување на економичноста и ефикасноста на работењето на Службите на Собранието, на Службата на Претседателството на СРМ и на Советот на Републиката;

— врши финансиски, материјални и сметководни работи.

Со службата раководи секретар на Службата, кој за својата работа и за работата на Службата му одговара на секретарот на Собранието.

Член 25

Службата за општи работи:

— врши дактилографски и стенографски работи, озвучување и снимање, срамнување, печатење и умножување на материјали, преведување, лектурирање и редактирање, прием и испраќање на пошта и материјали;

— врши персонални и кадровски работи, работи за превоз, радио, телеграфско-телефонски и телепринтерски работи, работи на одржување на зградата и инсталациите во неа, одржување на хигиената и чистотата во зградата;

— врши стручни работи за Советот на работната заедница на Службата на Собранието;

— врши противпожарна заштита во зградата на Собранието, и

— врши други општи работи за потребите на делегатите, на Собранието, на соборите, на нивните работни тела и на Службите на Собранието, како и на Претседателството на СРМ, членовите на Советот на Федерацијата и на Советот на Републиката.

Со Службата за општи работи раководи секретарот на Службата, кој за својата работа и за работата на Службата му одговара на секретарот на Собранието.

Раководни и други работници во Службите на Собранието

Член 26

Работите и задачите во Службите на Собранието ги вршат работниците распоредени на работите и задачите утврдени со општиот акт на внатрешна организација и работа и за систематизација на работите и задачите.

Одделни работници во зависност од карактерот и значењето на работите и задачите што ќе ги вршат можат да се назначуваат и без јавен конкурс.

Член 27

Работите и задачите утврдени со општиот акт за внатрешна организација и работа и за систематизација на работите и задачите се основ за именување, односно назначување на одделни работници, за прием на работа на работници и распоредување на работите и задачите, како и за насочување на кадровската политика и за стручно оспособување и усовршување на работниците.

Член 28

Во Собранието можат да се именуваат републички советници за вршење на најсложени работи кои бараат посебна самостојност и стручност, а кои се однесуваат на прашања на изградбата и развојот на општествено-економскиот и политичкиот систем и на конципирањето и изградувањето на политиката во одделни области и на други прашања од пошироко значење.

Работите и задачите за чие вршење се именува републички советник поблиску се определуваат со актот за именување.

Републичкиот советник во Собранието го именува Собранието на заедничка седница на сите со-

бори на четири години и може повторно да биде именуван на иста должност.

Член 29

За вршење на определени работи и задачи за потребите на Собранието и на соборите можат да се назначуваат самостојни и виши советници на Собранието, од редот на истакнати стручни, научни и јавни работници.

Самостојните и вишите советници на Собранието вршат работи и задачи од одделни области за потребите на Собранието, одделен собор или за определени работни и други тела на Собранието или за одделни служби во Службите на Собранието.

Со актот за назначување на самостојните и виши советници на Собранието, а во согласност со општиот акт од член 27 на оваа одлука се определуваат работите и задачите за кои тие се назначуваат.

Самостојните и виши советници на Собранието, покрај работите и задачите од став 2 на овој член, можат да бидат определени и за вршење на работите од член 16 став 2 и член 17 став 1 од оваа одлука.

Член 30

Раководни работници во Службите на Собранието се работниците кои ги именува Собранието, односно неговите собори.

Самостојните и вишите советници на Собранието, помошникот на секретарот на Собранието, секретарите на службите, советниците во соборите и секретарите на работните тела на Собранието и на соборите ги назначува Претседателството на Собранието, по предлог на секретарот на Собранието.

Шефот на кабинетот на претседателот на Собранието го назначува Претседателството на Собранието по предлог на претседателот на Собранието.

Раководните и другите работници од став 1, 2 и 3 на овој член се именуваат, односно назначуваат за време од 4 години и по истекот на тој рок можат да бидат повторно именувани, односно назначени.

Член 31

Личниот доход на работниците од член 30 на оваа одлука го определува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на предлог на секретарот на Собранието, а во согласност со основите и мерилата утврдени со општиот акт на Комисијата за прашања на изборите и именувањата.

Член 32

Решение за засновање на работен однос и распоредувањето на работници во Службите на Собранието, освен за работниците од член 30 на оваа одлука донесува секретарот на Собранието.

III. НАЧЕЛА НА ВНАТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА СЛУЖБИТЕ НА СОБРАНИЕТО

Член 33

Со општиот акт за внатрешна организација и работата и за систематизација на работите и задачите на Службите на Собранието се утврдуваат организационите единици, начинот на раководење, начинот на вршење на работите и задачите и начинот на остварувањето на правата, обврските и одговорностите на работниците во вршење на работите и задачите, вкупниот број на работниците потребни за вршење на работите и задачите, називот и распоредот на работите и задачите по организационите единици, со описот на работите за секој работник или група работници и со потребните услови за работата на односните работи и за-

дачи, како и бројот на приправниците што се при-
маат во работен однос и условите за нивниот
прием.

Во општиот акт од став 1 на овој член се
определуваат, според видот и сложеноста на опре-
делени работи и задачи и другите карактеристики
на тие работи и задачи, единствени називи на
групи работи и задачи од ист вид, единствени ба-
рања во однос на видот и степенот на стручната
подготовка и на другите услови потребни за нивно
вршење, и се утврдуваат стручни и други работни
звања на работниците во Службите на Собранието.

Член 34

Внатрешната организација и работа на Служ-
бите на Собранието се утврдува на начин кој обез-
бедува ефикасно и рационално вршење на рабо-
тите утврдени како делокруг на Службите на Со-
бранието, одговорноста на работниците за навре-
мено и стручно вршење на работите и задачите
што им се доверени, остварувањето на самоуправ-
ните права, обврски и одговорности на работниците
во рамките на работната заедница, односно во рам-
ките на работните единици образуваани во работ-
ната заедница.

Член 35

Во рамките на Службите од член 11 на оваа
одлука, за вршење на сродни и меѓусебно поврзани
работи, може да се образуваат соодветни органи-
зациони единици, ако тоа го бара природата на
работите.

Групирањето на работите од став 1 на овој
член се врши во зависност од потребата за ефи-
касно, рационално, навремено и успешно извршу-
вање на работите, полна вработеност на работни-
ците и лична одговорност на работниците за
стручно, навремено и квалитетно вршење на до-
верените работи во Службите на Собранието.

Член 36

За вршење на одредени аналитички, законо-
давно-правни и други посложени работи за по-
требите на Собранието, неговите собори и нивните
работни тела можат да се образуваат стручни ра-
ботни групи (стручни тимови).

Стручни работни групи можат да се образу-
ваат за изготвување определени акти, информации
или други стручни материјали или за решавање
на одредени посложени стручни работи или за-
дачи.

Во работата на стручните работни групи учес-
твуваат работниците од една или повеќе служби
од член 11 на оваа одлука, а во нивната работа
можат да учествуваат и работници на други ор-
гани и организации и научни и стручни работници.

Член 37

Стручните работни групи од член 36 на оваа
одлука ги образува раководителот на Службата од
член 11 на оваа одлука од редот на стручните ра-
ботници на Службата, а стручните работни групи
за извршување на работите за кои е потребно да
учествуваат стручни работници на две или повеќе
служби, или во кои учествуваат работници од дру-
ги органи и организации и научни и стручни ра-
ботници ги образува секретарот на Собранието во
договор со раководителите на соодветните служби.

Член 38

Службите на Собранието донесуваат годишни
програми за работа.

Член 39

Раководителите на службите од член 11 на
оваа одлука ја организираат работата во вршењето
на работите од делокругот на службата со која

раководат и се одговорни за нивното навремено,
ефикасно и квалитетно извршување и се должни
да ја следат, насочуваат и координираат работата
на работниците во службите со кои раководат, ка-
ко и да обезбедуваат успешно извршување на ра-
ботите и задачите со нивно рамномерно распоре-
дување.

Член 40

Општиот акт за внатрешната организација и
работа и за систематизација на работите и зада-
чите на Службите на Собранието, по претходно
прибавено мислење на раководителите на служби-
те од член 11 од оваа одлука и од работната за-
едница на Службите на Собранието, го донесува
секретарот на Собранието во согласност со Претсе-
дателството на Собранието.

IV. СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО

Член 41

Секретарот на Собранието обезбедува општо
раководење со Службите на Собранието, ја орга-
низира и усогласува работата на Службите на Со-
бранието во извршувањето на задачите и работите
од член 3 на оваа одлука и се грижи за унапре-
дување на нивната организација и начин на ра-
бота, и врши и други работи определени со Де-
ловникот на Собранието.

Член 42

Во вршењето на работите на усогласување на
работата на Службите, секретарот на Собранието
издава упатства за работата на Службите, со кои
се обезбедува успешно извршување на работите и
нивната меѓусебна усогласеност.

Член 43

Во поглед на единствено функционирање на
Службите на Собранието и засновање на работниот
однос, за остварување на правата, обврските и од-
говорностите од работниот однос и престанок на
работниот однос, како и во поглед на остварува-
њето на самоуправните права, обврски и одговор-
ности на работниците во работната заедница на
Службите на Собранието, секретарот на Собранието
има права и должности на функционер кој ра-
ководи со републички орган на управата, доколку
со оваа одлука не е поинаку определено.

Член 44

Секретарот на Собранието за својата работа и
за работата на Службите на Собранието му одго-
вара на Собранието, а во извршувањето на ра-
ботите и задачите за претседателот на Собранието
и на претседателот на Собранието.

Секретарот го известува Собранието за рабо-
тата на Службите на Собранието по своја иници-
јатива, по барање на Собранието, на собор, односно
на Претседателството на Собранието.

Член 45

Секретарот на Собранието е наредбодател за
користење на средствата за работа на Собранието
и за работа на Службите на Собранието.

Секретарот на Собранието ја известува Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата за
користењето на средствата за работа на Собра-
нието и на Службите на Собранието заради ос-
тварување увид на правилното користење на овие
средства.

Член 46

Заменикот на секретарот на Собранието го за-
менува секретарот на Собранието во случај на
негова отсутност или спреченост и врши други
работи што ќе му ги довери секретарот на Собра-
нието.

Секретарот на Собранието, во случај на негова
отсутност или спреченост и во случај на отсутност
или спреченост и на заменикот на секретарот, го

заменува еден од секретарите на соборите што ќе го определи секретарот на Собранието.

Член 47

Секретарот на Собранието има помошник, кој му помага во вршењето на неговата функција во работите што ќе му ги определи секретарот и за својата работа му одговара на секретарот на Собранието.

Член 48

Заради усогласување на работата на Службите од член 11 на оваа одлука и разгледување на други прашања што се од значење за заедничка работа и единствено функционирање на Службите се образува Колегиум на секретарот на Собранието.

Колегиумот, особено ги разгледува прашањата што се однесуваат на: организирање, усогласување и унапредување на работата на Службите на Собранието, како и нивното единствено функционирање во извршувањето на задачите и работите за потребите на делегатите, на Собранието, на соборите и на нивните работни тела, подготвување на програмите и плановите за работа на Собранието, соборите и на нивните работни тела.

Колегиумот разгледува и други прашања од интерес за извршување на работите и задачите за потребите од делегатите, на Собранието, на соборите и на нивните работни тела.

Колегиумот го сочинуваат: секретарот на Собранието, неговиот заменик и помошник, секретарите на соборите и шефот на Кабинетот на претседателот на Собранието.

Во работата на Колегиумот учествува секретарот на Службата за информирање, а секретарите на другите служби, кога на состанокот се разгледуваат прашања од нивниот делокруг.

На Колегиумот секретарот може да повикува и други работници на Службите на Собранието кога се разгледуваат материјали во чија изработка тие учествувале или заради давање мислење или известувања на одделни прашања што ги разгледува Колегиумот.

Колегиумот го свикнува и со неговата работа раководи секретарот на Собранието.

V. ОСТВАРУВАЊЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА РАБОТНИЦИТЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА СЛУЖБИТЕ НА СОБРАНИЕТО

Член 49

На работниците во Службите на Собранието се применуваат одредбите на Законот за државната управа што се однесуваат на остварувањето на самоуправните права, обврски и одговорности и на работните односи на работниците, како и на начинот за стекнување, утврдување и распоредувањето на доходот на работната заедница и на распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници на републичките органи на управата, во согласност со одредбите на оваа одлука.

Член 50

Работниците во Службите на Собранието образнуваат една работна заедница.

Работниците своите самоуправни права, обврски и одговорности ги остваруваат во работната заедница, а одделни самоуправни права можат да остваруваат и во работни единици, на начин утврден со Статутот или со друг самоуправен општ акт на работната заедница.

Член 51

Работниците на Службите на Собранието донесуваат Статут со кој, во согласност со закон и со одредбите на оваа одлука, се уредуваат самоуправните права, обврски и одговорности на работниците и начинот на нивното остварување, организацијата и работата на органите на работната

заедница, како и други прашања од значење за работната заедница.

Работниците донесуваат и други самоуправни општи акти со кои, во согласност со закон и статутот на работната заедница, поблиску се уредуваат самоуправните права, обврски и одговорности на работниците во работната заедница и работните единици и начинот на нивното остварување.

Член 52

Работната заедница и нејзините органи на управување се должни со предлозите на статутот и на другите самоуправни општи акти да го запознаваат секретарот на Собранието.

Член 53

Ако самоуправниот општ акт, односно поединечниот акт на работната заедница што самостојно го донесуваат работниците или советот на работната заедница не е во согласност со Уставот, законот или друг пропис секретарот на Собранието има право и должност да го запре од извршување таквиот акт и да им предложи на работниците, односно на советот на работната заедница да го изменат својот акт.

Ако работната заедница, односно советот на работната заедница во рок од 8 дена не го измени актот од став 1 на овој член, секретарот на Собранието ќе го известат за тоа Претседателството на Собранието.

Член 54

Кога секретарот на Собранието ќе оцени дека со самоуправен општ акт или со поединечен акт на работната заедница, односно на советот на работната заедница се доведува во прашање навременото и успешното извршување на работите и задачите на Службите на Собранието, поради што можат да настапат штетни последици, ќе ги предупреди за тоа работниците, односно советот на работната заедница.

Ако работниците, односно советот на работната заедница не постапи во согласност со предупредувањето, секретарот на Собранието ќе го запре од извршување таквиот акт и ќе му предложи на Претседателството на Собранието да одлучи за тоа.

Член 55

Во случаите од член 53 став 2 и член 54 став 2 на оваа одлука, Претседателството на Собранието ќе постапи на начин определен во член 225 став 3, 4, 5 и 6, член 226 став 2 и член 227 став 3, 4 и 5 од Законот за државната управа.

Член 56

Ако секретарот на Собранието оцени дека со распоредувањето на средствата според финансискиот план и со распределбата на средствата по завршната сметка можат да се предизвикаат големи нарушувања или потешки последици на функционирањето на Службите на Собранието, ќе ја предупреди за тоа работната заедница и ќе ја предложи да ја преиспита својата одлука. Ако работната заедница не го прифати предупредувањето секретарот на Собранието ќе го задржи од извршувањето донесениот финансиски план, односно завршната сметка и за тоа веднаш ќе го известат Претседателството на Собранието.

Одлуката на Претседателството на Собранието е конечна.

Ако Претседателството на Собранието не донесе одлука по спорното прашање во рок од 30 дена, финансискиот план, односно завршната сметка може да се изврши.

Член 57

Претседателството на Собранието, по прибавено мислење на секретарот на Собранието, дава оценка за придонесот на работната заедница во остварувањето на работите и задачите на Службите на Собранието заради утврдување на висината

на средствата што работниците ги остваруваат како доход на работната заедница по правило, по истекот на годината за која се дава оценката.

VI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 58

За прашањата од член 287 став 1 од Законот за државната управа што не се уредени со одредбите на оваа одлука се применуваат соодветните одредби од Законот за државната управа и другите прописи што се однесуваат на републичките органи на управата.

Надлежноста на Извршниот совет определена со Законот за државната управа по прашањата од став 1 на овој член, во однос на Службите на Собранието, ја врши Претседателството на Собранието на СРМ.

Член 59

Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ:

— ги пропишува највисоките износи на патни, дневни и други трошоци на работниците во Службите на Собранието и

— го утврдува распоредот на работното време во Службите на Собранието.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 60

Општиот акт за внатрешна организација и работа и за систематизацијата на работите и задачите на Службите на Собранието ќе се донесе најдоцна во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 61

На раководните и други работници во Службите на Собранието кои според општиот акт од член 27 на оваа одлука не бидат распоредени на работи и задачи во Службите на Собранието, се применуваат одредбите на член 291 и член 296 од Законот за државната управа.

Член 62

Работници кои до денот на влегувањето во сила на оваа одлука се затекнале на работи и задачи на раководни работници и на нив поминале најмалку 4 години, роковите за нивното повторно назначување течат од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 63

Статутот на работната заедница ќе се донесе најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. До овој рок, со одредбите на оваа одлука ќе се усогласат и другите самоуправни општи акти на работната заедница.

Член 64

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука претстанува да важи Одлуката за организацијата и делокругот на Стручните служби на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 44/75).

Член 65

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1835
28 јуни 1983 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

320.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 19 од Законот за републичките стоковни резерви („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 јуни 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1983 ГОДИНА

Се одобрува Финансискиот план на републичките стоковни резерви за 1983 година, што го донесе Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на 7 мај 1983 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1836
28 јуни 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

321.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 19 од Законот за републичките стоковни резерви („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 јуни 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1982 ГОДИНА

Се одобрува Завршната сметка на републичките стоковни резерви за 1982 година, што ја донесе Извршниот совет на Собранието на СРМ на 24 февруари 1983 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1837
28 јуни 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

322.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 јуни 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНИТЕ КОМИСИИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗБОР НА РАБОВОДНИ ОРГАНИ НА ВИСОКО-ОБРАЗОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

За претставници на општествената заедница во конкурсните комисиии за изготвување предлози за избор на рабоводни органи во следниве високо-образовни организации се именуваат:

— во Конкурсната комисија за изготвување предлог за избор на декан на ООЗТ Факултет за драма за уметност во Скопје:

Митко Велков, потпретседател на Собранието на општина Карпош — Скопје и

Иван Тошевски, републички советник во ИС на Собранието на СР Македонија.

— во Конкурсната комисија за изготвување предлог за избор на декан на ООЗТ Факултет за ликовни уметности во Скопје:

Ангеле Божиновски, член на Советот на Републиката и

Милка Божикова, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија.

— во Конкурсната комисија за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ Клиника за токсикологија и ургентна интерна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје:

Перо Јанкуловски, делегат во Соборот на општините на Собранието на град Скопје и

Димче Кирациски, член на Советот на Републиката.

— во Конкурсната комисија за изготвување предлог за избор на декан на Економскиот факултет во Штип:

Бранко Шумански, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија и

Виолета Велкова, извршен секретар на Претседателството на ОК на СКМ Штип — дипломиран економист на работа во МК „Астибо“.

— во Конкурсната комисија за изготвување предлог за избор на директор на Педагошката академија „Климент Охридски“ во Скопје:

Лазо Крстевски, член на Претседателството на РК на ССРМ и

Афродита Мимидиновска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1845
28 јуни 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

323.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 јуни 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РО ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Собирот на РО Фармацевтски факултет во Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Ѓорѓи Иванов,
Светлана Антоновска и
Младен Куновски.

За претставници на општествената заедница во Собирот на РО Фармацевтски факултет во Скопје се именуват:

Крсте Дуковски, економски советник во Фабриката за цемент „Усје“ во Скопје,
Иса Салиу, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ од Тетово и
Љубомир Поповски, извршен секретар на ОК на СКМ „Центар“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1841
28 јуни 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

324.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 јуни 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Работничкиот совет на ООЗТ Институт за радиотерапија и онкологија — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Илчо Стефановски и
Хамза Река.

За претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на ООЗТ Институт за радиотерапија и онкологија во Скопје се именуват:

Бранко Татабитовски, секретар на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците за здравство и социјална заштита и

Радмила Манчевска, фармацевт, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1843
28 јуни 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

325.

Врз основа на член 14 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развигок на недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ број 48/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 јуни 1983 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗ- ВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИ- ЕНИТЕ КРАИШТА

Се разрешуваат од функцијата членовите на Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развигок на стопански недоволно развиените краишта, поради истек на времето за кое се именувани:

д-р Синиша Спасов,
Милорад Антевски,
м-р Борис Блажевски,
Велимир Бундалевски и
д-р Никола Узунов.

За членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развигок на стопански недоволно развиените краишта се именуваат:

Фуад Јашари, извршен секретар на Претседателството на ЦК СКМ,

Илија Бошков, член на Претседателството на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија и

д-р Методија Стојков, доцент на Економскиот факултет во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1839
28 јуни 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

326.

Врз основа на член 24 од Законот за радиодифузијата („Службен весник на СРМ“ број 20/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 јуни 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Радио-телевизија Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Благоја Силјановски,
Иван Гиновски,
Милка Такева — Глигориевиќ,
Владо Поповски,
Кирил Таневски,
Миланка Ристевска,
Јовко Јовковски,
Илија Јосифовски,
Ката Видева — Ружа,
Киро Поповски,
Методија Торев,
Томислав Симоски,
д-р Јуан Старова,
Миле Мицевски,
Драган Тошлиовски,
проф. д-р Петар Тофовиќ,
Ксенија Гавриш,
Загорка Тодоровска,
Никола Петров,
Горги Гиров,
Аница Николиќ,
Снежана Петровска,
д-р Васил Тупурковски и
Реџан Марахимов.

За претставници на општествената заедница во Советот на Радио-телевизија Скопје се именуват:

Тихомир Кондев, извршен секретар на Претседателството на ЦК СКМ,
проф. д-р Андреја Спасов, член на ЦК СКМ,
Јован Цубалевски, член на Претседателството на Републичката конференција на ССРМ — Скопје,

Енвер Билали, претседател на Општинската конференција на ССРМ — Гостивар,

Пеце Груевски, член на Претседателството на РК на ССММ, главен и одговорен уредник на весникот „Млад борец“ — Скопје,

Мице Димески, член на Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Југославија,

Павле Игновски, член на Претседателството на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија,

Елица Донева, дипл. економист на работа во Рудници и железарница „Скопје“, претседател на Општинската конференција за општествена активност на жените „Гази Баба“ — Скопје,

Илија Зафировски, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

Максим Ангеловски, член на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

Александар Димитров, потсекретар во Републичкиот комитет за меѓународни односи,

Цветан Станоевски, помошник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство,

Киро Георгиев, мајор во Републичкиот штаб за територијална одбрана,

Драган Николовски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија,

Ксенија Гавриш, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Миле Смилевски, на работа во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи,

Ристо Колев, делегат во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура,

Чедомир Георгиев, претседател на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата,

Борислав Наумовски, секретар на Собранието на Републичката заедница на културата,

проф. д-р Тодор Рушков, претседател на Собранието на Републичката заедница на насоченото образование,

Јордан Леов, член на Претседателството на Културно-просветната заедница на Македонија — Скопје,

д-р Јовица Јовановски, делегат во Собранието на РСИЗ на здравството и здравственото осигурување,

Илија Стефановски, претседател на Извршниот одбор на Собранието на РСИЗ за вработување, на работа во РО „Раде Кончар“ — Скопје и

Мери Бошкова, потпретседател на Собранието на РСИЗ за научни дејности.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1838
28 јуни 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

327.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 јуни 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Работната организација Факултет за економски науки во Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Делчо Стојков,
Живка Никовска и
Александар Тоскиќ.

За претставници на општествената заедница во Советот на Работната организација Факултет за економски науки во Скопје, се именуваат:

Иван Митревски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на град Скопје,

Боро Пекевски, член на Советот на Републиката и

Јанчо Јанчевски, претседател на Извршниот совет на Собранието на општината Куманово.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1842
28 јуни 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

328.

Врз основа на членовите 23 и 24 од Законот за споменици и спомен-обележја („Службен весник на СРМ“ број 31/82), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 јуни 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СПОМЕНИЧНИ ОДБЕЛЕЖУВАЊА НА НАСТАНИ И ЛИЧНОСТИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

За членови на Советот за споменични одбележувања на настани и личности во СР Македонија се именуваат:

Зоран Зелениковски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Јован Наумовски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ и

Шукри Авдовиќ, самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1840
28 јуни 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

329.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 јуни 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ

Се дава согласност на Одлуката на Собирот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности, со која за директор на Заводот е именуван

д-р Радомир Петроски, професор на Вишата школа за социјални работници во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1844
28 јуни 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

330.

Врз основа на член 20 став 4 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 28 јуни 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УВАЖУВАЊЕ НА ОСТАВКА НА ДЕЛЕГАТСКА ФУНКЦИЈА

I

Се уважува оставката на делегатот Јордан Јанев, избран во делегатската единица Неготино, од областа на земјоделство, водостопанство, прехранбена и тутунска индустрија.

II

На делегатот Јордан Јанев му престанува мандатот од денот на уважувањето на оставката.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1833
28 јуни 1983 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

331.

Врз основа на член 162 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ СОВЕТ

I. Се разрешуваат од функцијата членови на Републичкиот педагошки совет, поради презафатеност:

- д-р Ратка Влашка,
- инж. арх. Вера Косева,
- Мерџан Хасан,
- Петар Хаџи Бошков.

II. За членови на Републичкиот педагошки совет се именуваат:

1. Саут Ахмет, писател, уредник, на детското списание „Сеслер“ и „Бирлик“ — Скопје,
2. инж. арх. Радомир Волинец, професор на ООЗТ Архитектонски факултет — Скопје,
3. д-р Ратка Руменова — Галик, педијатар во Детскиот диспансер „Карпош“ — Скопје,
4. Благоја Николовски, професор на Факултетот за музичка уметност — Скопје.

Број 17-1022/1
9. VI. 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

332.

Врз основа на член 18 став 2 од Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 36/81), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 15. VI. 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА ТЕРЕН

1. Во Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на трошоците за работа на терен („Службен весник на СРМ“ бр. 13/82), по точката 2 се додава нова точка која гласи:

— Теренскиот додаток во случај кога на теренот не е организирана исхрана изнесува 67,5% од износот на дневницата, а кога на теренот не е организирано ноќевање изнесува 57,5% од износот на дневницата.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-716/3
15. VI. 1983 година
Скопје

Претседател,
Андон Мојсов, с. р.

333.

Врз основа на член 3а став 3 од Законот за боречки додаток на учесниците во Народноослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 23/75, 27/77 и 18/83), претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика донесува

Н А Р Е Д Б А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1983 ГОДИНА

1. Основот за одредување на боречкиот додаток во 1983 година се утврдува во износ од 13.295 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 2728

6. VI. 1983 година

Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за здравство и социјална политика,
Каменчо Ѓоргов, с. р.

334.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа, на седницата од 31 март 1983 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на член 12, став 1, точка 1 и 4 од Правилникот за решавање на станбените потреби, донесен од работниците на Работната организација за монтажа на телефонски и сигнални каблови, линии и постројки „Телефонмонтажа“ во Скопје со референдум одржан на 25 јуни 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација за монтажа на телефонски и сигнални каблови, линии и постројки „Телефонмонтажа“ во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законитоста на член 12, став 1, точка 1 и 4 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, точката 1, став 1 на член 12 од оспорениот Правилник е противуставна и незаконита затоа што по највисокиот степен на основот станбена загрозеност утврдува 6 групи на работници без соодветен стан кои различно ги вреднува во зависност од времето за кое работникот во текот на работниот однос е без соодветен стан. Точката 4 на истиот став, пак, е противуставна и незаконита затоа што во рамките на четвртиот степен на станбена загрозеност различно ја вреднува станбената состојба на работникот кој ко-

ристи стан во „состанарски однос“ со неговите родители и на состанарот или на потстанарот кај други лица.

4. На јавната расправа Судот утврди дека во член 11 од оспорениот правилник се утврдени основите за определување редот на првенство за распределба на станови. Меѓу нив е утврден и основот станбена загрозеност, за кој во член 12 став 1 се предвидени четири степени. За секој од овие степени е утврден различен број на бодови во зависност од времето во кое работникот е без соодветен стан.

Според член 42 став 1 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73), и член 463 од Законот за здружениот труд, давателот на стан на користење, а тоа значи работниците во основната организација на здружениот труд со општ акт ги утврдуваат основите и мерилата за утврдување редот на првенство по кој становите ќе се даваат на користење.

Од означените законски одредби произлегува дека утврдувањето на основи и мерила за давање станови на користење е неутугово право на работниците во основната организација на здружениот труд. Кои и какви основи и мерила ќе се утврдаат, одлучуваат работниците. При тоа, како основ тие можат да ја предвидат и станбената загрозеност и различно да ја вреднуваат со оглед на времето во кое работникот е без соодветен стан. Меѓутоа, утврдените основи и мерила мора да бидат во согласност со Уставот и со Законот.

Со оглед на тоа што со точка 1, став 1 на член 12 од оспорениот Правилник, вреднувањето на основот станбена загрозеност е извршено зависно од времето во кое работникот во текот на работниот однос е без соодветен стан, Судот утврди дека таа не е во несогласност со член 42 став 1 од Законот за станбените односи и дека не е во спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд.

На расправата Судот, понатаму, утврди дека со точка 4, став 1 на истиот член од оспорениот Правилник е предвидено работник кој живее во стан со неговите родители да добива 40 бода, а работник кој е состанар или потстанар да добива 50 бода.

Според член 19 став 1 од Законот за станбените односи, корисниците на станот што живеат заедно со носителот на станарското право имаат право трајно и неограничено лично да го користат тој стан под услови определени со овој закон. Со член 103 од истиот закон е предвидено дека состанарот е носител на станарското право во поглед на оние станбени простории што ги користи како состанар.

Со оглед на тоа што се работи за работници кои живеат заедно со нивните родители од една страна и за работници кои живеат како состанари и потстанари од друга страна, Судот утврди дека степенот на нивната станбена загрозеност е различна и дека тој различно може да биде вреднуван.

На основа изнесеното Судот одлучи како точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 227/82

31 март 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

227.

Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во согласност со резолуциите на X и XI конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија за задачите на Сојузот на комунистите на Југославија во социјалистичката самоуправна преобразба на воспитувањето и образованието, а заради поцелосно задоволување на потребите на здружениот труд и на општеството за соодветни кадри, за создавање еднакви услови за образованието на работниците и младината и за создавањето нова општествено-економска положба на учениците и студентите во здружениот труд и насоченото образование и врз тие основи обезбедување материјални услови за нивното образование, собранијата на самоуправните интересовни заедници за насочено образование, односно нивните сојузи, собранијата на самоуправните интересовни заедници за ученички и студентски стандард на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини, советите на Сојузот на синдикатите на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини и извршните совети на собранијата на социјалистичките републики и извршните совети на собранијата на социјалистичките автономни покраини (во натамошниот текст: учесници на Општествениот договор), склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА УЧЕНИЧКИОТ И СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

Член 1

Учесниците на Општествениот договор се согласни, дека заедничките основи на ученичкиот и студентскиот стандард се засноваат врз следниве начела:

— дека ученичкиот и студентскиот стандард е составен дел на единствената политика за задоволување на образовно-кадровските потреби на здружениот труд во системот на воспитувањето и насоченото образование;

— дека работниците во организациите на здружен труд ги задоволуваат образовно-кадровските потреби, предимно, со упатување работници на образование заедно со работата и од работа и со воспоставување непосредни односи со учениците и студентите во кои се уредуваат меѓусебните права, обврските и одговорностите;

— организациите на здружен труд, други самоуправни организации и заедници да водат грижа за образованието на младата генерација, вклучувајќи ја во работата и во самоуправната практика;

— дека општествено-економската положба и социјалната сигурност на учениците и студентите произлегува од воспоставените права и обврски со работниците во организациите на здружен труд, како и од нивните резултати во учењето и студиите, стручната практика и извршувањето општествено-корисна работа;

— дека учениците и студентите се одговорни за резултатите од својот труд во образованието и за преземањето работна и други обврски по завршеното образование во организациите на здружен труд кои обезбедуваат средства за нивното образование;

— дека со обезбедувањето на ученичкиот и студентскиот стандард се придонесува на остварувањето на братството и единството, на рамноправноста и заедништвото на народите и народностите во СФРЈ;

— дека со остварувањето заемност и солидарност во задоволувањето на образовно-кадровските потреби на организациите на здружен труд и на заедничките потреби на општеството во рамките, односно преку самоуправните интересовни заедници за насочено образование се создаваат подеднакви можности за образование на учениците и студентите;

— дека учениците и студентите од сите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини го остваруваат правото на сите облици на ученичкиот и студентскиот стандард под еднакви услови според прописите и самоуправните спогодби во социјалистичката република, односно социјалистичката автономна покраина во согласност со овој општествен договор.

Член 2

Учесниците на Општествениот договор, во остварувањето на ученичкиот и студентскиот стандард посебно ќе го поттикнуваат:

— остварувањето на програмите на кадрите и образованието на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници што се донесуваат во согласност со програмите на среднорочниот и долгорочниот развој;

— обезбедувањето материјални и други услови на образованието за првото занимање;

— обезбедувањето подеднакви можности на образованието на младината пред работата и на работниците од работата и заедно со работата;

— изградувањето и подобрувањето на условите на животот и на воспитно-образовната работа во организациите на здружен труд на ученичкиот и студентскиот стандард, а особено, во ученичките домови;

— обезбедувањето материјални и други услови за стекнување шести и седми степен на стручна спрема на работниците од работата и заедно со работата односно на младината пред работата што ги упатуваат на студии организациите на здружен труд, во согласност со утврдените планови на кадровските потреби;

— образованието на јазиците на народите и народностите;

— образованието во татковината на децата на нашите работници на привремена работа во странство.

Учесниците на Општествениот договор со обезбедувањето ученички и студентски стандард ќе создаваат услови за образование во Југославија на децата на нашите иселеници и на делови на народите на Југославија кои живеат во други земји како народности, односно национални малцинства.

Член 3

Учесниците на Општествениот договор ќе се залагаат социјалната сигурност и правата од работниот однос за работниците кои во образованието од работата и заедно со работата ги упатуваат организациите на здружен труд, да ги обезбедуваат тие организации во согласност со своите самоуправни општи акти обезбедувајќи притоа материјални и други услови за успешно совладување на избраната програма.

Организациите на здружен труд можат средства за намени од став 1 на овој член да обезбедуваат и врз основа на заемност и солидарност за утврдените заеднички потреби во рамките, односно преку самоуправните интересовни заедници за насочено образование и самоуправните интересни заедници за вработување.

Член 4

Учесниците на Општествениот договор сметаат дека е неопходно организациите на здружен труд, заради вклучување на учениците и студентите во здружениот труд веќе за време на образованието, да воспоставуваат непосредни односи на меѓусебните права, обврските и одговорностите со учениците и студентите (работен однос на одредено или неодредено време со целосно или нецелосно работно време, производствена практика и производствен труд, договор за стипендирање или кредитирање) и врз таа основа да им обезбедуваат материјални и други услови за време на образованието.

Член 5

Учесниците на Општествениот договор се согласни под ученички и студентски стандард да се поддржуваат сместувањето, исхраната, превозот, здравствената заштита, учебниците и воспитната функција во домовите како и задоволување на културните, информативните, спортските, рекреативните и на други животни и работни потреби на учениците и студентите.

Стандардот на учениците и студентите се обезбедува со стипендирање и кредитирање и на други начини, а се остварува во организациите на здружен труд на насоченото образование, во организациите на здружен труд на ученичкиот и студентскиот стандард, како и во други самоуправни организации и заедници.

Член 6

Учесниците на Општествениот договор ќе ги поттикнуваат организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници да ги обезбедуваат потребните средства за стандардот на учениците и студентите непосредно или во рамките, односно преку самоуправните интересовни заедници, најмалку во висина што обезбедува задоволување на договореното ниво на ученичкиот и студентскиот стандард во социјалистичката република, односно во социјалистичката автономна покраина во согласност со материјалните можности на здружениот труд и на општеството во целина.

Во рамките на социјалистичката република и социјалистичката автономна покраина ќе се утврди договореното ниво на ученичкиот и студентскиот стандард од став 1 на овој член и меѓусебно ќе се усогласуваат елементите и нивото на тој стандард.

Член 7

Учесниците на Општествениот договор се согласни дека ќе создаваат услови и ќе преземаат мерки, средства за стандардот на учениците и студентите да обезбедуваат основните организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници непосредно со учениците и студентите или тие средства да ги обезбедуваат во непосредни односи со организацијата на здружен труд на ученичкиот и студентскиот стандард, како и со заемност и солидарност во самоуправните интересовни заедници за насочено образование и со самоуправните интересовни заедници за ученички и студентски стандард.

Учесниците на Општествениот договор се согласни дека основни критериуми за доделување и висина на средствата за стипендии или кредити се:

- кадровската потреба на организацијата на здружен труд, односно воспоставениот договорен однос меѓу организациите на здружен труд и учениците, односно студентите;

- дефицитарноста на кадри од одреден профил;

- трошоците на животот на учениците и студентите во местото на образованието;

- материјалните прилики на ученикот, односно студентот и на неговото семејство;

- постигнатиот успех во образованието и резултатите во работата.

Поблиски критериуми за доделување и висината на средствата за стипендии и кредити ќе се утврдат со самоуправна спогодба во социјалистичката република и во социјалистичката автономна покраина.

Член 8

Учесниците на Општествениот договор се согласни, дека критериумите за сместување во ученичките и студентските домови, во согласност со основните критериуми од член 7 на овој договор, и мерилата и висината на надоместот за сместувањето и исхраната ќе ги утврдат со самоуправна спогодба во социјалистичката република, односно социјалистичката автономна покраина.

Учесниците на Општествениот договор се согласни дека, конкурсот за прием на ученици и студенти во домовите се објавува истовремено со конкурсите за упис на ученици и студенти во воспитно-образовните организации.

Исклучително, изборот на кандидати не се врши врз основа на јавен конкурс за кандидати кои воспоставиле односи на меѓусебни права, обврски и одговорности со организации на здружен труд, а тие организации со самоуправна спогодба воспоставиле непосредни односи на слободна размена на трудот со организациите на трудот за ученички и студентски стандард.

Член 9

Учесниците на Општествениот договор се согласни, дека цената на сместувањето и исхраната во организациите на здружен труд за ученички и студентски стандард и висината на ученичката и студентската уплата се утврдува, по правило, пред почетокот на секоја школска година за наредната школска година.

Учесниците на овој договор меѓусебно ќе ги усогласуваат елементите од став 1 на овој член.

Член 10

Учесниците на Општествениот договор се согласни учениците и студентите да користат здравствена заштита во местото на образованието, во согласност со важечките прописи.

Начинот на обезбедувањето средства за учениците и студентите кои не се здравствено осигурени ќе се утврди со самоуправна спогодба во социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини.

Член 11

Учесниците на Општествениот договор се согласни, дека ќе создаваат услови и ќе преземаат мерки, средства за задоволување на културните, воспитните, информативните, спортските, рекреативните и на други заеднички потреби на учениците и студентите да обезбедуваат организациите на здружен труд во слободната размена на трудот, непосредно или во рамките, односно преку самоуправните интересовни заедници за насочено образование и други самоуправни интересовни заедници (за култура, физичка култура и слично), во смисла на член 8, став 1 од овој Општествен договор.

Член 12

Учесниците на Општествениот договор се согласни дека ќе создаваат услови и ќе преземаат мерки организациите на здружен труд за ученички и студентски стандард, кои обезбедуваат сместување и исхрана, да остваруваат средства од уплатите на учениците и студентите, а во договорениот обем и во односите на слободната размена на трудот со заинтересираните организации на здружен труд непосредно или преку, односно во рамките на самоуправните интересовни заедници за насочено образование, како и со системот на компензации, што ќе се утврди со посебна спогодба меѓу заинтересираните учесници на овој Општествен договор.

Организацијата на здружен труд, самоуправните интересни заедници за насочено образование, самоуправните интересовни заедници за ученички и студентски стандард и општествено-политичките заедници можат и со дополнителни наменски средства или на друг начин да учествуваат во покритието на трошоците на сместувањето, исхраната и превозот и со тоа да го подобруваат стандардот на учениците и студентите.

Член 13

Учесниците на Општествениот договор ќе потпишуваат средства за изградба на објекти на ученичкиот и студентскиот стандард, за опремање и модернизација на постојните објекти, да обезбедуваат со самоуправни спогодба работниците во организациите на здружен труд според своите потреби и материјални можности, непосредно или во рамките, односно преку самоуправните интересовни заедници за насочено образование, самоуправните интересни заедници за ученички и студентски стандард и други самоуправни интересовни заедници, како и општествено-политички заедници и граѓаните со самопридонеси, водејќи притоа сметка за изедначувањето на стандардот за учениците и студентите.

Член 14

Учесниците на Општествениот договор се согласни дека право на користење на услугите на организациите на здружен труд за ученичкиот и студентскиот стандард имаат сите ученици и студенти подеднакви услови, во смисла на членовите 8 и 10 од овој Општествен договор, без оглед од која социјалистичка република или социјалистичка автономна покраина се.

Учесниците на Општествениот договор се согласни со посебна самоуправни спогодба во социјалистичката република, односно социјалистичката автономна покраина да се уредат односите за унапредувањето на стандардот на лицата со тешкотии во психофизичкиот развој.

Член 15

Договореното ниво на ученичкиот и студентскиот стандард од член 6 од овој Општествен договор ќе се утврди во рок од една година од денот на стапувањето во сила на Општествениот договор.

Самоуправната спогодба од член 8 од овој Општествен договор ќе се склучи во социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини најдоцна во рок од една година од денот на стапувањето во сила на овој договор.

Член 16

Учесниците на Општествениот договор ќе обезбедат меѓусебно информирање за остварувањето на Општествениот договор.

Учесниците на Општествениот договор ќе се залагаат во рамките на единствениот информативен систем на насоченото образование да се следи развојот на ученичкиот и студентскиот стандард.

Член 17

Заради спроведување на Општествениот договор, учесниците основаат комисија за следење на Општествениот договор (во натамошниот текст: Комисија).

Комисијата има осум членови.

Учесниците на Општествениот договор од секоја социјалистичка република односно социјалистичка автономна покраина, делегираат по еден член на Комисијата.

Конституирањето на Комисијата ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на стапувањето во сила на Општествениот договор.

Член 18

Задача на Комисијата е:

— да го следи спроведувањето на Општествениот договор, да ги анализира појавите и состојбите во врска со неговата примена и да поднесува извештај до учесниците на Општествениот договор, најмалку еднаш годишно;

— да предлага соодветни мерки за примената на Општествениот договор;

— да врши и други работи во врска со следењето на спроведувањето на Општествениот договор.

Член 19

Постапката за измени и дополнувања на Општествениот договор се спроведува на писмен предлог на еден од учесниците на Општествениот договор.

Измените и дополнувањата на Општествениот договор се вршат според истата постапка, според која е вршено неговото склучување.

Член 20

Овој Општествен договор ќе се објави во службениот весник на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини.

Општествениот договор стапува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување.

Учесници на Договорот:

Извршен совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,

Извршен совет на Собранието на СР Црна Гора,

Извршен совет на Собранието на СР Хрватска,

Извршен совет на Собранието на СР Македонија,

Извршен совет на Собранието на СР Словенија,

Извршен совет на Собранието на СР Србија,

Извршен совет на Собранието на САП Војводина,

Извршен совет на Собранието на САП Косово,

Собрание на Сојузот на самоуправните интересни заедници за усмерено образование и воспитание на СР Босна и Херцеговина,

Собрание на Републиката самоуправни интересна заедница за усмерено образование на СР Црна Гора,

Собрание на Основната заедница за ученички и студентски стандард на СР Црна Гора,

Собрание на Републиката самоуправни интересна заедница за усмерено образование на СР Хрватска,

Собрание на Републиката самоуправни интересна заедница за насочено образование на СР Македонија,

Собрание за заедничкото образование на СР Словенија,

Собрание на Заедницата за усмерено образование на територија на Република Србија,

Собрание на Самоуправната интересна заедница за усмерено образование на Војводина,

Собрание на Самоуправната интересна заедница за ученички и студентски стандард на Војводина,

Собрание на Покраинската самоуправна интересна заедница за образование на САП Косово,

Републичка конференција на Сојузот на социјалистичката младина на СР Босна и Херцеговина,

Републичка конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Црна Гора

Републичка конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Хрватска.

Републичка конференција на Сојузот на Социјалистичката младина на Македонија,

Републичка конференција на Сојузот на Социјалистичката младина на Словенија,

Републичка конференција на Сојузот на Социјалистичката младина на Србија,

Покраинска конференција на Сојузот на Социјалистичката младина на Војводина,

Покраинска конференција на Сојузот на Социјалистичката младина на САП Косово,

Совет на Сојузот на синдикатите на Босна и Херцеговина,

Републички совет на Сојузот на синдикатите на Црна Гора,

Совет на Сојузот на синдикатите на Хрватска,

Совет на Сојузот на синдикатите на Македонија,

Републички совет на Сојузот на синдикатите на Словенија,

Совет на Сојузот на синдикатите на Србија,

Совет на Сојузот на синдикатите на Војводина,

Покраински совет на Сојузот на синдикатите на САП Косово.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

СОВРАНИЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

228.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување „Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 јуни 1983 год., донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1982 ГОДИНА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА

Член 1

Личните доходи остварени од 1966 до 1983 година заради утврдување на пензиската основа, која се пресметуваат според нивото на личните доходи од 1982 година како претпоследна година од работата, се пресметуваат со примена на следниве коефициенти:

Лични доходи остварени во годината	Со валоризационен коефициент
1966	17,727
1967	15,265
1968	13,921
1969	12,415
1970	10,557
1971	8,811
1972	7,374
1973	6,339
1974	4,925
1975	3,982
1976	3,516
1977	3,001
1978	2,477
1979	2,076
1980	1,709
1981	1,296
1982	1,000
1983	1,000

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јули 1983 година.

Бр. 02—1733/1

22 јуни 1983 година

Скопје

Претседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

229.

Врз основа на член 73 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 49 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 јуни 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Висината на паричниот надоместок за помош и нега, за осигурениците односно корисниците на старосна или инвалидска пензија кои тоа право ќе го остварат по 1 јули 1983 година, се определува зависно од висината на личниот доход односно висината на пензијата на корисникот на паричен надоместок за помош и тоа:

— 4560,50 динари за корисниците чиј просечен личен доход односно пензија во претходната година изнесувала до 6515,00 динари месечно;

— 3909,00 динари за корисниците чиј просечен личен доход односно пензија во претходната година изнесувала повеќе од 6515,00 до 10441,00 динари месечно;

— 3257,50 динари за корисниците чиј просечен личен доход односно пензија во претходната година изнесувала повеќе од 10441,00 динари месечно.

Член 2

Висината на паричниот надоместок за помош и нега за корисниците на семејна пензија изнесува 70 отсто од износот на соодветната група од член 1 на оваа одлука во која спаѓаат според висината

на просечната семејна пензија остварена во претходната година.

Член 3

За корисниците на паричен надоместок за помош и нега на кои помош и нега им е обезбедена од специјализирана општествена организација, покрај надоместокот од член 1 и 2 на оваа одлука, Заедницата може да учествува со средства во висина и на начин утврдени со спогодба, но најмногу до:

— 30 отсто од цената на услугата за корисниците чиј личен доход односно пензија во претходната година изнесувала до 6515,00 динари;

— 20 отсто од цената на услугата за корисниците чиј личен доход односно пензија во претходната година изнесува од 6515,00 до 10441,00 динари, и

— 10 отсто од цената на услугата за корисниците чиј личен доход односно пензија изнесува повеќе од 10441,00 динари.

Член 4

На корисниците на паричен надоместок за помош и нега кои тоа право го оствариле и го користеле пред 1 јули 1983 година им се обезбедува истата висина на паричниот надоместок за помош и нега и по 1 јули 1983 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето, а ќе се применува од 1 јули 1983 година.

Бр. 02—1789/1

22 јуни 1983 година

Скопје

Претседател,

д-р Тихомир Милев, с. р.

230.

Врз основа на член 188 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 8/79 и 17/81) и член 7 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 38/72), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 јуни 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СПОРЕД ПОРАСТОТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО ПРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД 1983 ГОДИНА

Член 1

Заради усогласување со порастот на номиналните лични доходи во првите шест месеци од 1983 година во однос на просечните лични доходи од 1982 година старосните, инвалидските и семејните пензии, материјалното обезбедување, привремениот надоместок и заштитниот додаток кон пензиите се зголемуваат за 7 отсто.

Зголемувањето од став 1 на овој член ќе се изврши на пензиите определени од пензиска основа во која не е засметан личниот доход остварен во 1983 година и на материјалното обезбедување и привремениот надоместок определени од основа во која не е земен личниот доход остварен во 1983 година.

Зголемувањето од став 1 на овој член ќе се изврши и на минималните пензии и пензиите со кои се исплатува заштитен додаток остварени по 1 јули 1983 година.

Член 2

Како основица за определување износот на зголемувањето од член 1 на оваа одлука служи износот на пензијата, минималната пензија, заштитниот додаток, материјалното обезбедување и привремениот надоместок за месец јуни 1983 година а за случаите од член 1 став 3 на оваа одлука износот на пензијата и заштитниот додаток определени со решението.

Член 3

Новиот износ на пензиите, заштитниот додаток, материјалното обезбедување и привремениот надоместок ќе се исплатува месечно, почнувајќи од 1 јули до 31 декември 1983 година.

Член 4

Зголемувањето според оваа одлука ќе го изврши Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, а на материјалното обезбедување и привремениот надоместок стручните служби на основните заедници, по службена должност без донесување на писмени решенија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1983 година.

Бр. 02—1790/1

22 јуни 1983 година

Скопје

Претседател,

д-р Тихомир Милев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ЧАИР — СКОПЈЕ

231.

Врз основа на член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Чаир, Собранието на СИЗ на културата на општината Чаир, на VII-та седница одржана на 25. III 1983 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Во член 2, став 2 од Одлуката за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Чаир и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година (Одлука), износот „24.073.000.—“ се заменува со износот „26.211.000.—“.

По став 2 се додава нов став кој гласи:

„Организациите на здружениот труд од областа на предучилишното, основното и средното насочено образование придонес од личен доход од работен однос ќе плаќаат по стапка од 0,63%“.

Член 2

Во член 3, став 1, алинеја 1, процентот „42,00%“ се заменува со процентот „47,85%“.

Во член 3, став 2, алинеја 2, процентот „55,06%“ се заменува со процентот „56,52%“.

Во член 3, став 2 износот „10.654.000.—“ се заменува со износот „12.792.000.—“.

Член 3

Во член 4, став 1, алинеја 1 процентот „28,63%“ се заменува со процентот „26,00%“.

Во член 4, став 1, алинеја 2, процентот „13,54%“ се заменува со процентот „13,10%“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1. I 1983 година.

Број: 05—3/2

25. III 1983 година

Скопје

Претседател на Собранието,
Стана Поповиќ Младеновска, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА
КИСЕЛА ВОДА — СКОПЈЕ**

232.

Врз основа на член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Кисела Вода, Собранието на СИЗ на културата на општината Кисела Вода, на VII-та седница одржана на 24 март 1983 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Во член 2, став 2 од Одлуката за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Кисела Вода и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година (Одлука), износот „95.042.000.—“ се заменува во „104.478.000.— динари“.

По став 2 се додава нов став кој гласи:
„Организациите на здружениот труд од областа на предучилишното, основното и средното насочено образование придонес од личен доход од работен однос ќе плаќаат по стапка од 0,63%“.

Член 2

Во член 3, став 1, алинеја 1, процентот „62,46%“ се заменува со процентот „66,28%“.

Во член 3, став 1, алинеја 2, процентот „84,29%“ се заменува со процентот „84,80%“.

Во член 3, став 2 износот „60.450.000.—“ се заменува со „69.886.000.— динари“.

Член 3

Во член 4, став 1, алинеја 1, процентот „28,62%“ се заменува со процентот „26,00%“.

Во член 4, став 1, алинеја 2, процентот „13,54%“ се заменува со процентот „13,10%“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1. I 1983 година.

Број: 05—3/2

24 март 1983 година

Скопје

Претседател на Собранието
Ташко Георгиевски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА
ГАЗИ БАБА — СКОПЈЕ**

233.

Врз основа на член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината ГАЗИ БАБА, Собранието на СИЗ на културата на општината ГАЗИ БАБА, на VII-та седница одржана на 24 март 1983 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Во член 2, став 2 од Одлуката за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината ГАЗИ БАБА и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година (Одлука), износот „120.560.000.—“ се заменува со износот „132.177.000.—“.

По став 2 се додава нов став кој гласи:
„Организациите на здружениот труд од областа на предучилишното, основното и средното насочено образование придонес од личен доход од работен однос ќе плаќаат по стапка од 0,63%“.

Член 2

Во член 3, став 1, алинеја 1, процентот „65,10%“ се заменува со процентот „68,54%“.

Во член 3, став 1, алинеја 2, процентот „83,95%“ се заменува со процентот „84,47%“.

Во член 3, став 2 износот „80.267.000.—“ се заменува со „91.884.000.—“.

Член 3

Во член 4, став 1, алинеја 1, процентот „28,61%“ се заменува со процентот „26,00%“.

Во член 4, став 1, алинеја 2, процентот „13,52%“ се заменува со процентот „13,08%“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1. I 1983 година.

Број: 05—3/2

24. март 1983 година

Скопје

Претседател на Собранието,
Бранко Момировски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА
ЦЕНТАР — СКОПЈЕ**

234.

Врз основа на член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Центар, Собранието на СИЗ на културата на општината Центар, на VII-та седница одржана на 28 март 1983 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Во член 2, став 2 од Одлуката за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Центар

и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година (Одлука), износот „258.596.000.—“ се заменува со износот „279.925.000.—“.

По став 2 се додава нов став кој гласи:
„Организациите на здружениот труд од областа на предучилишното, основното и средното насочено образование придонес од личен доход од работен однос ќе плаќаат по стапка од 0,63%“.

Член 2

Во член 3, став 1, алинеја 1, процентот „64,72%“ се заменува со процентот „68,32%“.

Во член 3, став 2, алинеја 2, процентот „81,49%“ се заменува со процентот „82,10%“.

Во член 3, став 2, износот „178.618.000.—“ се заменува со износот „199.947.000.—“.

Член 3

Во член 4, став 1, алинеја 1, процентот „28,62%“ се заменува со процентот „26,00%“.

Во член 4, став 1, алинеја 2, процентот „13,53%“ се заменува со процентот „13,08%“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1. I. 1983 година.

Број 05—3/2

28. март 1983 година

Скопје

Претседател на Собранието,
Лидија Богојевиќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА КАРПОШ — СКОПЈЕ

235.

Врз основа на член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Карпош, Собранието на СИЗ на културата на општината Карпош на VII-та седница одржана на 23. III 1983 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Во член 2, став 2 од Одлуката за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Карпош и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година (Одлука), износот „82.866.000.—“ се заменува со „89.709.000.—“.

По став 2 се додава нов став кој гласи:

„Организациите на здружениот труд од областа на предучилишното, основното и средното насочено образование придонес од личен доход од работен однос ќе плаќаат по стапка од 0,63%“.

Член 2

Во член 3, став 1, алинеја 1, процентот „60,36%“ се заменува со процентот „64,49%“.

Во член 3, став 2, алинеја 2, процентот „75,88%“ се заменува со процентот „76,67%“.

Во член 3, став 2 износот „53.549.000.—“ се заменува со „60.392.000.—“.

Член 3

Во член 4, став 1, алинеја 1, процентот „28,63%“ се заменува со процентот „26,00%“.

Во член 4, став 1, алинеја 2, процентот „13,53%“ се заменува со процентот „13,08%“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1. I 1983 година.

Број 05—3/2

23. III. 1983 година

Скопје

Претседател на Собранието,
Владо Поповски, с. р.

СОБРАНИЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

236.

Врз основа на чл. 53 став 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Собранието на СИЗ на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата одржана на 27. 06. 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЗАШТИТНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ

Член 1

Со оваа одлука привремено до донесување на Статутот на Заедницата се утврдува висината на надоместот на личен доход на вработените во заштитните работилници за првите 30 дена на спременост за работа.

Член 2

Висината на надоместот на личен доход на вработените во заштитните работилници за првите 30 дена на спременост за работа изнесува 80% од основницата за надоместок на личниот доход.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од денот на влегување во сила на Законот за здравствена заштита, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02—7553/11

27. VI. 1983 година

Скопје

Претседател,
прим. д-р **Спиро Јовевски**, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — РАДОВИШ

237.

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправни интересни заедници за образование и наука („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 25 став 3 од Статутот на ОСИЗ за основно образование и наука — Радовиш, а согласно со Резолуцијата на политиката на остварување на Општествениот план на СРМ за периодот од 1981 до 1985 во 1983 година, Собранието на ОСИЗ за основно образование и наука, на својата седница одржана на 29. 06. 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Со оваа одлука ОЗТ од основното и среднонасочено образование се ослободуваат од плаќање на придонес за основно образование.

Член 2

Ослободувањето од член 1 на оваа одлука ќе се применува од 1. 07. 1983 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од 1. VII. 1983 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 89

29. VI. 1983 година

Радовиш

ОСИЗ за основно образование

— Радовиш

Претседател,

(потпис нечиток)

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ

238.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за самоуправни интереси заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци и член 82, 83 и 84 од Статутот, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на заедничка седница на делегатите на сите собори, одржана на 27 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ И ДНЕВНИЦИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИЗНАВААТ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одредува начинот на користење, превозните средства, условите и начинот на остварувањето на патните трошоци и висината на преглед и лекување на друго место, што ќе се исплатуваат на осигурените лица — работници и земјоделци на товар средствата на фондделите на заедниците во случаите кога користат здравствена заштита на начин пропишан со Статутот на Заедницата.

I. Надоместок на превозни трошоци

Надоместокот на превозни трошоци припаѓа на осигурените лица — работници и земјоделци во случаите предвидени со член 82, 83 и 84 од Статутот на Заедницата во висина на тарифата за редовните средства на јавниот сообраќај.

Надоместок на трошоци за превоз припаѓа и на осигурени лица кога поради итноста на случајот или здравствената состојба, по налог на лекарската комисија или здравствената организација, превозот е извршен и со други превозни средства.

Во случај на претходниот став, кога превозот е извршен без претходен налог на лекарот од здравствената организација оправданоста за превозот со превозните средства дополнително ја цени лекарската комисија на Заедницата.

Висината на патните трошоци од претходниот став ќе изнесува 100% од највисоката цена на бензинот за секој изминат километар ако патувањето е извршено со сопствено возило и такси возило, а ако патувањето е извршено со авион ќе се признаваат стварните трошоци.

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз се одредува по правило според основната тарифа од редовните превозни средства на јавниот сообраќај.

1. во случај на патување со железница осигуреното лице има право на полната цена на чинење на брзи воз (шинобус) од II класа;

2. во речниот и поморскиот сообраќај припаѓа цената за II класа на пловните возила;

3. кога превозот е со автобус припаѓа право на полната цена на чинењето на автобуска карта.

Кога на иста релација постои железнички, бродски или автобуски сообраќај, осигуреното лице има право на надоместок на превозните трошоци по најниската тарифа.

За осигурени лица — деца од 7—10 годишна возраст патните трошоци се исплатуваат во висина од 50% од основната тарифа на редовните превозни средства на јавниот сообраќај, а за осигурени лица — деца над 10 години 100%.

Член 3

Ако осигуреното лице, врз основа на посебни прописи има право на бесплатно возење со превозни средства на јавниот сообраќај, не му припаѓа надоместок на трошоци за превоз.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува за случаи кога осигуреното лице има право на повластено возење за одреден број патувања во текот на годината.

Член 4

На осигуреното лице кое користи здравствена заштита вон одредбите на Правилникот за начинот на користењето здравствена заштита и други права од здравственото осигурување не му припаѓа надоместок за патни трошоци.

Член 5

Упатот односно налогот за патување во друго место поради специјалистички преглед важи само за едно патување.

Доколку лекарот — специјалист, до кого осигуреното лице е упатено на прв специјалистички преглед, најде дека е потребно испитување и лекување и кај други специјалисти, првобитниот упат важи за сите останати прегледи.

Кога осигуреното лице, во смисла на претходниот став е упатено односно преземено на специјално специјалистичко испитување и лекување, издадениот налог важи за сето време додека трае испитувањето или лекувањето.

II. Висина на дневниците на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место

Член 6

Висината на дневниците на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место се утврдува:

1. на подрачјето на сопствената општина односно заедница — во износ од 95 динари;

2. ако се упатуваат во места на територијата на СР Македонија, а вон подрачјето на Заедницата — 180 динари;

3. ако се упатуваат во Скопје — 210 динари;

4. ако се упатуваат во места надвор од територијата на СР Македонија — 260 динари, а во центрите — 310 динари.

За осигурени лица — деца до 7 годишна возраст дневниците изнесуваат 50% од претходниот став.

Дневниците на осигурените лица им припаѓаат во полн износ ако патувањето и престојот во друго место траело повеќе од 12, а помалку од 24 часа, во половина износ ако патувањето траело повеќе од 8, а помалку од 12 часа.

Ако осигуреното лице не користи ноќевање, износот од полната дневница што припаѓа за престој подолг од 12 часа се намалува за 30%.

Член 7

Ако се приложи сметката за ноќевање, дневницата не се намалува за 30%, но при тоа дневницата и сметката од хотелот заедно не смеат да ја надминат сумата од 650 динари.

Член 8

Барањето за исплатување на дневницата ста-сува првиот нареден ден по завршеното лекување, односно завршеното патување.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-јавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1983 година.

Член 10

Оваа одлука ја заменува претходната одлука.

Бр. 0201-320/1
27 април 1983 година
Кавадарци

Претседател,
Костадин Манчев, с. р.

239.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за са-моуправните заедници на здравството и здравстве-ното осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здрав-ството и здравственото осигурување — Кавадарци („Службен весник на СРМ“ бр. 7/76) и член 90 став 1 од Статутот на Заедницата, Собранието на За-едницата на здравството и здравственото осигуру-вање — Кавадарци, на заедничката седница на сите собори, одржана на 27 април 1983 година, до-несе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА — ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИН-СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на на-доместокот, условите за стекнување и остварува-ње на трошоците за закоп во случај на смрт на осигурени лица — земјоделци од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здрав-ственото осигурување — Кавадарци за 1983 го-дина.

Член 2

Надоместокот на трошоците за закоп се утвр-дува во следните износи:

1. во случај на смрт на осигурено лице до 1 година возраст — 1.415 динари;
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст — 2.245 динари;
3. во случај на смрт на осигурено лице од 7—14 годишна возраст — 3.100 динари;
4. во случај на смрт на осигурено лице над 14 годишна возраст — 3.945 динари.

Член 3

Во случај осигуреното лице да умре во стран-ство, за време на привремениот престој во стран-ство, надоместокот од член 2 на оваа одлука се определува и исплатува во висина на стварните трошоци за закоп во таа земја.

Член 4

Надоместокот на трошоците за закоп се испла-тува на лицата кои ќе го извршат закопот на осигу-реното лице врз основа на извод од матичната книга на умрените, потврда за извршениот закоп и здравствената легитимација на умреното лице.

Во случај осигуреното лице да умре во стран-ство, покрај доказите од претходниот став подне-сува и потврда од дипломатско-конзуларното прет-ставништво на нашата земја во странство.

Член 5

Барањето за исплата на надоместокот на тро-шоците за закоп стасува на денот на смртта на осигурените лица.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-јавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. V. 1983 година.

Член 7

Оваа одлука ја заменува претходната одлука.

Бр. 0201-320/6
27 април 1983 година
Кавадарци

Претседател,
Костадин Манчев, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Се повикува тужената Тереза Јусуфи да се јави во Општинскиот суд Скопје I — Скопје во рок од 8 дена од објавувањето на огласот за да ги штити своите интереси во спорот П. бр. 3161/82 што се води меѓу тужителот Сервет Јусуфи и неа како тужена. Во спротивно судот согласно член 34 став 2 и 5 ќе ѝ постави привремен застапник кој пред судот ќе ги штити нејзините интереси.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, VIII П. бр. 3161/82. (62)

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје, под VI П. бр. 2124/82 е поведена процесна постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Зија Шериф од Скопје, ул. „364“ бр. 12, против тужената Ресмија Шериф од Скопје, а сега со непознато жи-веалиште. Вредност на спорот 2.000 динари.

Бидејќи живеалиштето на тужената е непоз-нато судот на истата во смисла на член 84 став 2 точка 4 од ЗПП ќе ѝ одреди привремен застапник кој ќе ја застапува во овој спор. За привремен зас-тапник се предлага Владимир Стефановски, адво-кат од Скопје.

Се предупредува тужената дека привремениот застапник ќе ја застапува во овој спор сè додека таа или нејзиниот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека ѝ поставил старател.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, VI П. бр. 2124/82. (66)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Славица Глигоровска, со стан на ул. „Петар Ацев“ бр. 10/5, населба Вардар — Скопје, против тужениот Душко Глигоровски со стан на ис-тата улица, а сега на привремена работа во Ав-стралија со непозната адреса на живеење. Вред-ност на спорот 2.000 динари.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во су-дот или да ја соопшти сегашната адреса на жи-веене. Во спротивно ќе му биде одреден привремен старател, согласно член 84 од ЗПП, кој ќе ги штити неговите интереси по предметниот спор.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, III П. бр. 1049/83. (61)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за утврдување право на сопственост од страна на тужителот Љутви Азиса Ибраими од с. Порој против тужениот Витомир Николин Стојановски од Тетово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 144, а сега со непозната адреса. Вредност на спорот 20.000 динари.

Се повикува тужениот Витомир Стојановски во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да определи свој полномошник. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 547/83.

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА

Пред овој суд во тек е постапката во врска со поништувањето на меница на износ од 30.247,80 динари, доставена до Фабриката „Стружанка“ — Струга ООЗТ — Конфекција од индосантот „Словенијатекстил“ — Осигјек, трасант „Раденска“ — Раденци ТОЗД „Минерална вода“, авалирана од Интерната банка — Мурска Собота, издадена на ден 23. III 1982 година со доспеаност на плаќање на 3. VI 1982 година, а по барање на предлагачот Фабриката „Стружанка“ ООЗТ — Конфекција — Струга.

Поради тоа се моли секој оној што ја поседува меницата со горните податоци или кој знае каде се наоѓа, или било што во врска со наведената меница, во најкус рок од денот на објавувањето на огласот преку „Службен весник на СФРЈ“, „Службен весник на СРМ“ и огласната табла на Општинскиот суд — Струга да го извести Општинскиот суд — Струга. Во спротивно меницата ќе биде поништена, а откако помине огласниот рок од 60 дена.

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 11/83.

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ

Пред Општинскиот суд во Радовиш се води спор за враќање на стипендија по тужбата на РО „Бучим“ — Радовиш, против тужената Ленче Коцева од Радовиш, а сега со непозната адреса во Скопје.

Се повикува тужената Ленче Коцева да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да определи полномошник кој ќе ја застапува по овој предмет. Во спротивно судот ќе ѝ одреди полномошник кој ќе ја застапува по овој предмет. Во спротивно судот ќе ѝ постави полномошник кој ќе се грижи за нејзините права и обврски.

Од Општинскиот суд во Радовиш, П. бр. 458/82.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА
ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 194 од 2. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1808-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Карпош, Скопје, со целосна одговорност, булевар „ЈНА“ бб.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба за основање бр. 01—29 од 12. I. 1982 година од 37 основачи.

Основни дејности: 140233 — СИЗ на културата.

Самоуправната интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските што ќе ги создаде во правниот промет со трети лица Самоуправната интересна заедница одговара со сите расположливи средства.

Лице овластено за застапување е Кирил Буровски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 194/83. (99)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 193 од 2. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1807-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Гази Баба, Скопје, со целосна одговорност, булевар „ЈНА“ бб.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба за основање бр. 01-1 од 14. I. 1982 година од 29 основачи.

Основни дејности: 140233 — СИЗ на културата.

Самоуправната интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските што ќе ги создаде во правниот промет со трети лица Самоуправната интересна заедница одговара со сите расположливи средства.

Лице овластено за застапување е Кирил Буровски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 193/83. (100)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 198 од 2. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1809-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на физичката култура на општината Центар, Скопје, со Ц. О., булевар „ЈНА“ бб.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба за основање бр. 03-2 од 14. IV. 1982 година од 104 основачи.

Основни дејности: 140234 — СИЗ на физичката култура.

Самоуправната интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските што ќе ги создаде во правниот промет со трети лица Самоуправната интересна заедница одговара со сите расположливи средства.

Лице овластено за застапување е Кирил Буровски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 198/83. (101)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 199 од 2. III. 1983 година на регистарска влошка бр. 3-1810-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на физичката култура на општината Чаир, Скопје, со Ц. О., булевар „ЈНА“ бб.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба за основање бр. 03-2 од 14. I. 1982 година од 22 основачи.

Основни дејности: 140234 — СИЗ на физичката култура.

Самоуправната интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските што ќе ги создаде во правниот промет со трети лица Самоуправната интересна заедница одговара со сите расположливи средства.

Лице овластено за застапување е Кирил Буровски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 199/83. (102)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 200 од 2. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1811-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на физичката култура на општината Кисела Вода — Скопје, со Ц. О., булевар „ЈНА“ бб.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба за основање бр. 03-2 од 14. I. 1982 година од 42 основачи.

Основни дејности: 140234 — СИЗ на физичката култура.

Самоуправната интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските што ќе ги создаде во правниот промет со трети лица Самоуправната интересна заедница одговара со сите расположливи средства.

Лице овластено за застапување е Кирил Буровски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 200/83. (103)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 202 од 2. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1813-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на физичката култура на општината Гази Баба, Скопје, Ц. О., булевар „ЈНА“ бб.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба за основање бр. 03-2 од 14. IV. 1982 година од 29 основачи.

Основни дејности: 140234 — СИЗ на физичката култура.

Самоуправната интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските што ќе ги создаде во правниот промет со трети лица Самоуправната интересна заедница одговара со сите расположливи средства.

Лице овластено за застапување е Кирил Буровски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 202/83. (104)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 203 од 2. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1814-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Здружената самоуправни интересна заедница на физичката култура на град Скопје, Скопје, Ц. О., булевар „ЈНА“ бб.

Здружената самоуправни интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба за здружување бр. 03-2 од 14. I. 1982 година од 5 основачи.

Основни дејности: 140234 — СИЗ на физичката култура.

Здружената самоуправни интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Здружената самоуправни интересна заедница за обврските што ќе ги создаде во правниот промет со трети лица одговара со сите расположливи средства.

Лице овластено за застапување е Кирил Буровски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 203/83. (105)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 201 од 2. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1812-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на физичката култура на општината Карпош, Скопје, Ц. О., булевар „ЈНА“ бб.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба за основање бр. 01-20 од 14. I. 1982 година од 37 основачи.

Основни дејности: 140234 — СИЗ на физичката култура.

Самоуправната интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските што ќе ги создаде во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите расположливи средства.

Лице овластено за застапување е Кирил Буровски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 201/83. (106)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 228 од 1. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 2-1802-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Електро-услугната задруга „Техномонт“, со различна одговорност, Скопје, ул. „Горче Петров“ бб.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување на занаетчиите од 5. I. 1983 година.

Основачи на задругата се: Петковски Томислав Стојан, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 31, л. к. бр. 637002; Тринпаревски Владимир Петар, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 81-а, л. к. бр. 39804; Петровски Филип Мирослав, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 107-б, л. к. бр. 2000185; Точевски Перо Лазо, ул. „Горче Петров“ бб — Скопје, л. к. бр. 40785; Костовски Стојче Мирче, с. Волково, Скопје, л. к. бр. 654600.

Основни дејности: поправка и одржување на електрични машини.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата гарантираат здружените задругари во висина на здружениот влог кој изнесува 3.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Тримпаревски Петар, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 228/83. (107)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 445/82 од 25. I. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-102-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанувањето на Општинскиот завод за запослување — Тетово поради промена во организирањето со следните податоци: Се запишува престанокот на Општинскиот завод за запослување — Тетово, по сила на законот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 445/82. (108)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 38 од 23. II. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1799-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство, Ц. О. — Титов Велес, ул. „Скопски пат“ бб.

Општинската самоуправни интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба за основање од 20. XII. 1982 година од 6 основачи.

Основни дејности: 140212 — дејности на самоуправни интересна заедница од областа на водостопанството.

Општинската самоуправни интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Општинската самоуправни интересна заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Севдинов Бошко, претседател на Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 38/83. (111)

Пасош бр. А 654504, издаден во Јордан на име Алакташ Азми, Скопје. (4543)

СОДРЖИНА

319.	Одлука за организацијата и делокругот на Стручните служби на Собранието на социјалистичка Република Македонија	401	229.	Одлука за висината на паричниот надоместок за помош и нега во 1983 година	416
320.	Одлука за одобрување на Финансискиот план на републичките стоковни резерви за 1983 година	401	230.	Одлука за усогласување на пензиите според порастот на номиналните лични доходи во Републиката во првите шест месеци од 1983 година	417
321.	Одлука за одобрување на Завршната сметка на републичките стоковни резерви за 1982 година	407	231.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Чаир и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на култура-1983 г.	417
322.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во конкурсните комисии изготвуват предлози за избор на работоводни органи на високообразовните организации	407	232.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Кисела Вода и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година	418
323.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Соборот на РО Фармацевтски факултет во Скопје	408	233.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Гази Баба и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година	419
324.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на ООЗТ Институт за радиотерапија и онкологија — Скопје	408	234.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Центар и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година	419
325.	Одлука за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта	409	235.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Карпош и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година	419
326.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Радио-телевизија Скопје	409	236.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Карпош и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година	419
327.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на РО Факултет за технички науки во Скопје	410	237.	Одлука за ослободување од плаќање на придонес за основно образование	419
328.	Одлука за именување членови на Советот за споменични одбележувања на настани и личности во СР Македонија	410	КАВАДАРЦИ		
329.	Одлука за давање согласност на Одлуката на Соборот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности за избор на директор	411	238.	Одлука за висината на патните трошоци и дневниците што ќе се признаваат на осигурените лица кои се упатуваат во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита за 1983 година	420
330.	Одлука за уважување на оставка на делегатска функција	411	239.	Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица — земјоделци од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци за 1983 година	421
331.	Решение за разрешување и именување членови на Републичкиот педагошки совет	411			
332.	Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на трошоците	441			
333.	Наредба за утврдување на основот за одредување на боречкиот додаток во 1983 година	412			
334.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 227/82 од 31 март '88 година	42			
Општествени договори и самоуправни спогодби					
227.	Општествен договор за заедничките основи на ученичкиот и студентскиот стандард	413			
Општи акти на самоуправните интересни заедници					
СКОПЈЕ					
228.	Одлука за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи од поранешните години на ниво на личните доходи од 1982 година заради утврдување на пензиската основа	416			